

Службен весник

на Република Македонија

Број 48

12 март 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1408. Правилник за формата и содржината на барањето за засновање на право на стварна службеност на земјоделско земјиште во државна сопственост.....	2	1413. Валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2013 година, за пензии остварени во 2014 година	18
1409. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	4	1414. Висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2014 година	19
1410. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда	4	1415. Решение од Комора на извршители на Република Македонија.....	19
1411. Јавна објава од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	4	Огласен дел	1-60
1412. Наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2014 година.....	4		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**1408.**

Врз основа на член 13-а став 9 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за засновање на право на стварна службеност на земјоделско земјиште во државна сопственост.

Член 2

Барањето за засновање на право на стварна службеност на земјоделско земјиште во државна сопственост се поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја и ги содржи следните податоци:

1. Назив на органот до кој се поднесува барањето;
2. Назив на барањето;
3. Податоци за подносителот на барањето:
 - име и презиме на физичко лице/назив на правно лице;
 - адреса/седиште; и
 - ЕМБГ/ЕМБС;
4. Податоци за земјоделското земјиште за кое се бара засновање на право на стварна службеност:
 - број на катастарска парцела;
 - место викано;
 - катастарска култура;
 - катастарска класа;
 - површина (метри квадратни);
 - број на Имотен лист;
 - катастарска општина; и
 - број и датум на геодетскиот елаборат за нумерички податоци изработен според проектот за инфраструктура;
5. Датум и место на поднесување на барањето; и
6. Потпис и печат на барателот.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.22-264/4
5 март 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВОБАРАЊЕ
за засновање на право на стварна службеност на земјоделско земјиште
во државна сопственост

1.Податоци за подносителот на барањето:

Име и презиме на физичкото лице/ назив на правното лице

Адреса/седиште _____
ЕМБГ/ЕМБС _____2.Барањето за засновање на право на стварна службеност на земјоделско
земјиште во државна сопственост се поднесува за КП.бр._____, место викано
_____, катастарска култура _____, катастарска класа _____, површина
_____ (метри квадратни), запишана на Имотен лист бр. _____ за КО
_____, согласно геодетскиот елаборат бр. _____ од _____
година за нумерички податоци изработен според проектот за инфраструктура.

БАРАТЕЛ,

Датум и место_____
(потпис и печат*)

* Печат не ставаат трговските друштва согласно Законот за трговските друштва

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1409.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија", бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-5 од 5.2.2014 година, на седницата одржана на ден 25.2.2014 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Миомир Алексовски од Скопје, издадена со Решение бр. 07-316/2 од 30.1.2009 година.

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Миомир Алексовски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Миомир Алексовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-5
25 февруари 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1410.

Врз основа на член 9, член 12, член 16 и член 25 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето на АД „Фустеларко Борец“, заштитно друштво Битола за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда поднесено на ден 26.12.2013 година и дополнето на ден 18.02.2014 година и на ден 21.02.2014 година, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА

1. На АД „Фустеларко Борец“, заштитно друштво Битола се дава одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда - 9.513 обични акции со вкупна продажна вредност од 11.415.600 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, Одлуката бр. 02-138/8 од 13.04.2013 година и Одлуката бр. 02-364/6 од 04.11.2013 година за продажба-оттуѓување на сопствени обични акции по пат на јавна понуда.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на јавната понуда, да ги пријави за упис во депозитарот на хартии од вредност промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на јавната понуда на сопствени акции.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-149
25 февруари 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1411.

Постапувајќи согласно член 1 став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), член 86 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ја дава следната

ЈАВНА ОБЈАВА

Поради неуспешна препорачана достава на управниот акт Решение на Управен суд У-6.бр.913/2011 од 25-10-2013 година на адресата на странката, се врши достава со јавна објава на Решението на Управен суд У-6.бр.913/2011 од 25-10-2013 година.

Се повикува лицето Здравко Јосифовски со адреса на живеење Бул. Јане Сандански број 12-4/10 Скопје во рок од 8 (осум) дена од објавата да се јави во просториите на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и да го подигне горенаведениот акт.

Во спротивно, по истек на наведениот рок, ваквиот начин на доставување ќе се смета за уредна достава, а секоја настаната негативна последица која може да настане ќе ја сноси самата странка.

Бр. 08-201/3
21 февруари 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1412.

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**НАРЕДБА
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ
И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО
ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ
СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2014
ГОДИНА**

**Член 1
Општа одредба**

Со оваа наредба се определуваат ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло кои треба да се извршат во 2014 година.

**Член 2
Мониторинг на резидуи и недозволен супстанции**

(1) Мониторингот над одгледувањето на животните и примарното производство на храна од животинско потекло се врши заради откривање на присуство на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, нивните производи и суровини и храната за животни, за заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несметан промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот се спроведува на: фарми, кланици, млекарници, објекти за одгледување на животни и преработка на производи и храна од животинско потекло и други оператори со храна од животинско потекло.

(3) Мониторингот на резидуи и недозволен супстанции се спроведува согласно Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции (*) и согласно Националната мониторинг програма за контрола на резидуи од ветеринарно медицински препарати и контаминенти во живи животни и храна од животинско потекло за 2014 година.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2014 година.

(5) Освен мониторингот на резидуи и недозволен супстанции од став (3) на овој член, операторите со храна треба да обезбедат и контрола на резидуи врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

**Член 3
Мониторинг на афлатоксин во млеко**

(1) Операторите со млеко треба да спроведуваат постапки со кои ќе се обезбеди исполнување на барањата за максималните нивоа на микотоксини од Правилникот за општите барања за безбедност на храната

во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти(*) Прилог дел 2 точка 2.1.13 (афлатоксин М 1) со лабораториско испитување, кои треба да вклучуваат и лабораториско испитување при прием на сурово млеко и млеко во објектите за преработка на млеко.

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој член треба да се врши со метод на репрезентативен мостра најмалку еднаш во две недели под надзор на официјален ветеринар.

**Член 4
Мониторинг на зоонози и причинители на зоонози**

(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши заради идентификување и карактеризирање на опасностите, проценка на изложеноста и утврдување на ризикот поврзан со зоонози и причинители на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несметан промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши во сите фази на ланецот на производство на храна, а особено на ниво на примарно производство, вклучително и производство на храна за животни.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2014 година.

(4) Освен мониторингот на зоонози и причинители на зоонози од став (1) на овој член кој се спроведува согласно оваа наредба, операторите со храна треба да обезбедат и контрола на зоонозите и причинителите на зоонози врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(5) Операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење на бактериолошка анализа во лабораторија од сите суровини од животинско потекло кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентативен мостра од сите готови крмни смеси.

(6) Заради утврдување на сите видови салмонели потребно е во резултатите од лабораторискиот наодот да се наведат сите серотипови утврдени со лабораториското испитување.

**Член 5
Мониторинг на квалитетот на храната
од животинско потекло**

(1) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за квалитет на храната од животинско потекло од страна на операторите со храна од животинско потекло.

(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот на производство и промет на храната.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2014 година.

Член 6

Мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни и други производи за исхрана на животните

(1) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни и другите производи за исхраната на животните.

(2) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни се врши во сите фази на ланецот на производство и промет на храната за животни.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2014 година.

(4) Освен мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни и други производи за исхрана на животните од став (1) на овој член, операторите со храна за животни треба да обезбедат контрола и мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и квалитетот на храната за животни врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени вид/категија на објект, потеклото на сировината и производниот процес.

(5) Операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од сите сировини кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентативен мостра од сите готови крмни смеси за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени вид/категија на објект, потеклото на сировината и производниот процес.

(6) Операторите кои увезуваат храна за животни треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од сите сировини и крмни смеси кои ги увезуваат за утврдување на исполнување на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени вид/категија на објект, потеклото на сировината и производниот процес.

(7) Операторите од став (6) на овој член, земањето на мостри го вршат врз основа на изготвен план кој содржи лабораториско испитување на секои први пет увезени пратки на храна за животни од еден производител, односно тип на храна за животни со опфат на сите релевантни ризици за безбедност (микробиолошко, хемиско, биолошко токсини (афлатоксин), контаминенти (олово), месно коскено брашно) во зависност од сировините и готовата храната за животни, односно типот на крмната смеска која се увезува и последователен интервал на испитување на следните пратки во периоди не подолги од три месеци.

Член 7

Контрола на микробиолошки критериумите за сурово млеко

Сите оператори со храна (примарни производители на млеко и објекти за преработка на млеко) кои ставаат во промет млеко за исхрана на луѓето треба да вршат испитување на суровото млеко во согласност со критериумите за соматски клетки и број на микроорганизми на ниво на одгледувалиште најмалку два пати месечно согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи^(*).

Член 8

Контрола на операторите со храна кои произведуваат млеко

Агенцијата за храна и ветеринарство два пати годишно во секое одгледувалиште за производство на млеко зема мостри на млеко за утврдување на исполнување на условите за производство на сурово млеко согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи^(*) во однос на:

- вкупниот број на микроорганизми;
- бројот на соматски клетки;
- хемиски состав и
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволен супстанции.

Член 9

Микробиолошки критериуми

(1) Заради спроведување на лабораториските испитувањата на храната од животинско потекло во однос на усогласеноста со микробиолошките критериуми утврдени во Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми^(*) операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават соодветен план за земање мостри за испитувања на вредностите на определените микробиолошки критериуми, за спроведување на анализи и за имплементирање на корективни активности.

(2) Планот за земање мостри од ставот (1) на овој член за одреден вид/категија на објект треба да содржи најмалку број на мостри и временскиот интервал на кој се земаат истите. Планот за земањето мостри е даден во Прилог кој е составен дел на оваа наредба.

(3) Кога резултатите од извршените испитувања се незадоволителни, операторите со храна треба да презема мерки согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната во однос на микробиолошките критериуми^(*) и други активности неопходни за заштита на здравјето на потрошувачите.

(4) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми^(*) врз основа на анализа на ризик или при сомнеж дека храната не е безбедна.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториското испитување од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2014 година.

Член 10

Контрола на штетници

Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на животната средина и здравствена заштита на животните, операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават соодветни програми за контрола на штетници, согласно технолошките карактеристики на процесот на производство на операторот. Дератизацијата треба да се спроведе од операторот со храна односно правни лица кои се одобрени за вршење на таа дејност согласно прописите од областа на здравството и ветеринарното здравство.

Член 11

Мониторинг на резидуи и недозволените супстанции, мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло и храната за животни и микробиолошки критериуми при увоз на производи од животинско потекло и храната за животни

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, производи од животинско потекло и храната за животни кои се увезуваат во Република Македонија со цел вршење на мониторинг заради откривање на присуство на резидуи и недозволените супстанции кај живи животни, нивните производи и сировини со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несметан промет со производи од животинско потекло.

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри на храна од животинско потекло и храната за животни кои се увезуваат во Република Македонија со цел вршење на мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло и храната за животни заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за хигиенска исправност и квалитет на храната од животинско потекло и храната за животни.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри на храната од животинско потекло и храната за животни која се увезува во Република Македонија заради утврдување на исполнувањето на условите на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми⁽⁴⁾ и прописите за безбедност на храна за животни.

(4) Испитувањата се на товар на Агенцијата за храна и ветеринарство, а средствата за надоместување на трошоците се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2014 година.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри при задолжителното лабораториско испитување на следните десет пратки со производи од животинско потекло и храната за животни, во случај кога производите од животинско потекло и храната за животни не ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарното здравство и безбедноста на храната се на товар на увозникот на производите.

(6) Во случај на добиен позитивен наод од лабораториските испитувања на производи од животинско потекло и храна за животни кога земањето мостри од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведени при постоење на сомнеж, трошоците за земањето мостри се на товар на увозникот на производите.

(7) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (2), (3), (5) и (6) од овој член се врши согласно одредбите од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло⁽⁵⁾.

(8) Освен мониторингот на безбедноста, хигиенската исправност и квалитетот на храната од животинско потекло од став (1) на овој член, операторите со храна треба да обезбедат контролата и мониторинг на безбедноста, хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени вид/категорија на објект, потеклото на сировината и производниот процес.

(9) Операторите кои увезуваат храна треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од сите видови на храна кои ги увезуваат заради утврдување на исполнување на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени вид/категорија на објект, потеклото на сировината и производниот процес.

(10) Операторите од став (9) на овој член, земањето на мостри го вршат на основа на изготвен план кој содржи лабораториско испитување на секои први пет увезени пратки на храна од животинско потекло од еден производител односно тип на храна со опфат на сите релевантни ризици по безбедност (микробиолошко, хемиско, биолошки токсини и контаминенти) во зависност од видот и типот на храна од животинско потекло и последователен интервал на испитување на следните пратки во периоди не подолги од три месеци.

Член 12

Влегување во сила

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-936/2
5 март 2014 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

План за земање мостри

План за земање мостри во кланици и објекти кои расекуваат месо

Фреквенцијата на земање на мостри од страна на операторот во кланица и објект за расекување треба да се одвива според следното:

Земање на мостри во кланици кои произведуваат црвено месо. Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи.	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција. За производство со обем од 2.000 говеда, 20.000 свињи и овци/кози на годишно ниво или повеќе од 40 говеда или 400 свињи, овци/кози неделно: фреквенција на земање на мостри за <u>салмонела</u> е 5 трупови еднаш неделно, 30 последователни недели за сите видови одделно ($30 \times 5 = 150$ мостри / видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 трупови еднаш на секои 2 недели; фреквенцијата на земање на мостри за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, 6 последователни недели ($6 \times 5 = 30$ мостри / видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на мострирање може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели. Денот во неделата за вршење на земање на мостри треба да се менува. Бидејќи за мал број заклани животни од специфицираните видови, неделното земање на мостри не е применливо, мострирањето треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 20 и 40 говеда, помеѓу 100 и 400 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 трупови еднаш на секои 4 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. За производство со обем помеѓу 5 и 20 говеда, помеѓу 50 и 100 свињи и овци/кози неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 трупови еднаш на секои 8 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 10 говеда, 50 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 трупови еднаш на секои 13 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. Во случај кога дневното колење е помало од 5 животни, мостри се земаат последователно и од следното колење за постигнување на потребните 5 мостри.
--	---

Земање на мостри во објектите кои вршат расекување на црвено месо. Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи.	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо од цицачи во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u> <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Планот за земање мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30.000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 10.000 и 30.000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство под 5.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.
Земање на мостри во кланици кои произведуваат месо од живина.	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: За производство со обем над 500,000 птици на годишно ниво или повеќе од 10,000 неделно: фреквенцијата на земање на мостри за <u>салмонела</u> е 5 мостри еднаш неделно, 30 последователни недели (30 x 5 = 150 мостри / видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 трупови еднаш на секои 2 недели; фреквенција на земање на мостри за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, 6 последователни недели (6 x 5 = 30 примероци / видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели. Денот во неделата за вршење на мострирање треба да се менува. Бидејќи за мал број заклани животни неделното земање на мостри не е применливо, земањето на мостри треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 3 000 и 10 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 4 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 3 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 трупови еднаш на секои 8 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>.

Земање на мостри во објекти кои расекуваат месо од живина.	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо од цицачи во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u> <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Земањето на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 10 000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш месечно.
--	---

План за земање мостри од мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо

Земање на мостри во објекти за производство на мелено месо, подготовки од месо и обескоскено месо	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од една серија на мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, според даденото во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Земањето на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30 000 кгр/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кгр/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кгр/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кгр/неделно = еднаш на два месеца. Сите објекти кои произведуваат продукти наменети да се консумираат сурови или недоволно термички третиран (тартар бифтек), без оглед на количината на производство треба да извршат неделно тестирање. ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, односно присуство на <u>број на аеробни колонии</u>, <u>E coli</u> и <u>коагулаза позитивни стафилококи</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: Производство над 30 000 кгр/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кгр/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кгр/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кгр/неделно - еднаш на два месеца.
---	--

Во случај кога фреквенцијата на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо е еднаш неделно фреквенцијата на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо за анализи за E. coli и за бројот на аеробните колонии може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати за шест последователни недели.

Кога се земаат мостри за испитување на *Salmonella* од мелено месо, подготовки од месо, фреквенцијата може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати во 30 последователни недели.

План за земање мостри во објекти кои произведуваат производи од месо

Земање на мостри во објекти за производство на производи од месо	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите за производство на производи од месо земаат мостри од една серија на производи од месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната . Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи. ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за производи од месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната . Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши по производствена линија.
--	---

План за земање мостри во објекти за обработка на млеко и производство на производи од млеко

Земање на мостри во објекти за обработка на млеко и производство на производи од млеко	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:
--	---

	Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно. Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели. Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно. Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци. Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи. ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од опремата за производство која доаѓа во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно. Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели. Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно. Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци. Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца.
--	--

План за земање мостри во објекти за обработка и препакување на риба

Земање на мостри во објекти за обработка и препакување на риба	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно. Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца. Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно - еднаш на три месеца. Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци. Обработка под 3.000 кг /неделно - еднаш на шест месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.
--	---

	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно. Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца. Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно = еднаш на три месеца. Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци. Обработка под 3.000 кг /неделно еднаш на шест месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.
--	--

План за земање мостри во објекти кои произведуваат мед и производи од мед

Земање на мостри во објекти за собирање и пакување на мед и производи на база на мед	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната . Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната: - Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно. - Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца. - Производство под 5.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца. ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за хигиена на процес, согласно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната . Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: - Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно. - Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца. - Производство под 5.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца.
--	---

План за земање мостри во живинарски фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе
Операторите со храна во живинарските фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе земаат мостри за утврдување на критериумите за безбедност на храна, односно присуство на *Salmonella* и *Listeria monocytogenes*.

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од бројот на несилките во фармата и е следната:

- За фарми со над 100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш месечно;
- За фарма од 50.000-100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на два месеца.
- За фарма од 20.000-50.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на три месеца.
- За фарма од 5.000-20.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на четири месеца;
- За фарма од 1.000 до 5.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на шест месеца;
- За фарма под 1000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе се потребно е земање на мостри еднаш годишно.

План за земање мостри во објекти и оператори со храна кои произведуваат производи од јајца

- За објекти кои произведуваат до 500 kg производи од јајца /неделно се препорачува едно испитување годишно по производствена линија.
- За објекти кои произведуваат до 2 000 kg производи од јајца /неделно се препорачуваат 2 до 3 испитувања годишно по производствена линија.
- За објекти кои произведуваат над 2 000 kg производи од јајца /неделно се препорачуваат над 3 испитувања годишно по производствена линија.

Земање на мостри од страна на објекти и оператори со храна кои произведуваат производи од јајца	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 10.000 кг/неделно еднаш месечно. Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно еднаш на два месеца. Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно еднаш на три месеца. Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно еднаш на четири месеца. Производство под 1.000 кг/неделно еднаш на шест месеца. ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: Производство над 10.000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно - еднаш на три месеца. Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно - еднаш на четири месеца. Производство под 1.000 кг/неделно - еднаш на шест месеца
---	--

(*1) Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции е усогласен со Директивата 96/23/EЗ на советот од 29 април 1996 за мерки за следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/EEЗ и 86/469/EEЗ и Одлуките 89/187/EEЗ и 91/664/EEЗ, (CELEX број 31996L0023); Директивата 96/22/EЗ на советот од 29 април 1996 година за забрана на употребата на одредени супстанции кои имаат хормонално или тиростатско дејство и на β -агонисти во сточарството и со која се укинуваат директивите 81/602/EEЗ, 88/146/EEЗ и 88/299/EEЗ, (CELEX број 31996L0022); Одлуката на комисијата од 23 февруари 1998 година за утврдување детални правила за официјално земање мостри со цел контрола на одредени супстанции и нивни резидуи кај живи животни и животински производи (CELEX број 31998D0179) и Одлуката на комисијата од 27 октомври 1997 година со која се утврдуваат нивоата и честотите на земање мостри предвидени со Директивата 96/23/EЗ на Советот за следење на одредени супстанции и резидуи од нив во одредени животински производи (CELEX број 31997D0747).

(*2) Правилникот за општи барања за безбедност на храната е усогласен со Регулацијата на комисијата (ЕК) бр. No 1831/2003 од 19 декември 2003 која ги воспоставува максималните нивоа на одредени контаминенти во прехранбените производи (CELEX број 32003R1831).

(*3) Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот парламент и советот од 29 април 2004 за утврдување на посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853).

(*4) Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми е усогласен со Регулацијата на комисијата број 2073 од 15 ноември 2005 година за микробиолошките критериуми за храна (CELEX број 32005R2073).

(*5) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Одлуката на комисијата од 12 ноември 1997 година во која се утврдени одредени детални правила за примена на Директивата на Советот 91/496/EEЗ за ветеринарни прегледи на животни кои треба да се увезат од трети земји (CELEX број 31997D0794); Регулацијата (ЕЗ) бр. 282/2004 на комисијата од 18 февруари 2004 година за воведување на документ за декларација и ветеринарни прегледи и на животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX број 32004R0282); Директивата 91/496/EEЗ на советот од 15 јули 1991 година за утврдување начела со кои се регулира организацијата на ветеринарните прегледи за животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и дополние на Директивата 89/662/EEЗ, 90/425/EEЗ и 90/675/EEЗ (CELEX број 31991L0496); Директивата на советот 97/78/EC од 18 декември 1997 година со која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји 97/78 (CELEX број 31997L0078); Регулацијата на советот 1/2005/EЗ од 22 април 2004 година за заштита на животните за време на транспорт и слични операции и за надополнување на Директивите 64/432/EЗ, 93/119/EЗ и Регулацијата 1255/97/EЗ (CELEX број 32005R0001); Одлуката бр. 2004/292/EЗ на Комисијата од 30 март 2004 за воведување на TRACES систем и надополнување на Одлуката бр. 92/486/EEЗ (CELEX број 32004D0292); Регулацијата бр. 2001/999/EЗ на комисијата за спречување на внес на трансмисивни спонгиозни енцефалопatii во Заедницата (CELEX број 32001R0999); Регулацијата на комисијата бр. 2004/136 за процедури при проверка на производи од животинско потекло кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX број 2004R0136); Регулацијата на комисијата бр. 2007/318 за увоз на одредени видови птици и

карантински услови за нив во Заедницата (CELEX број 32007R0318); Одлуката на комисијата бр. 2002/25 за пратки кои се префрлуваат од едно превозно средство во друго на територијата на Заедницата (CELEX број 320002D0025); Одлуката на комисијата бр. 2007/240 за формата на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз во Заедницата (CELEX број 32007D0240); Регулативата на комисијата бр. 1997/338 за заштита на загрозени видови флора и фауна (CELEX број 31997R0338); Одлуката на комисијата од 18 август 2011 година за измена на Прилог I од Одлуката бр. 2004/211/EK во однос на Бахраин и Либан во листата на трети земји и нивни делови од кои е одобрен внес во Европската унија на живи еквиди и семе, јајце клетки и ембриони од видот еквиди (CELEX број 32011D0512); Регулативата на комисијата бр. 801/2011/EK од 9 август 2011 година за изменување на Регулативата бр. 206/2010/EU за листата на трети земји, територии или делови одобрени за внес во Европската унија на одделни видови животни и свежо месо и условите за ветеринарна сертификација (CELEX број 32011R0801); Регулативата на комисијата бр. 914/2011/EU од 13 септември 2011 година за изменување на Регулативата бр. 605/2010/EU за здравствените и ветеринарните услови за внес во Европската унија на свежо млеко и производи од млеко наменети за исхрана на луѓе (CELEX број 32011R0914); Регулативата на комисијата за имплементација (ЕУ) Бр. 71/2013 за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 206/2010 за измени на Уругвај во листата на трети земји, територии или делови одобрени за внес во Европската унија на свежо месо и исправка на истата Регулатива во однос на образецот на ветеринарно здравствен сертификат за овци и кози наменети за одгледување и производство по увозот (CELEX број 32013R0071); Регулативата на комисијата за имплементација (ЕУ) Бр. 102/2013 за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 206/2010 за измена на Соединетите Американски Држави во листата на трети земји, територии или делови одобрени за внес во Европската унија на живи папкари, образецот на ветеринарно здравствен сертификат „POR-X“ и постапките за тестирање на везикуларен стоматитис (CELEX број 32013R0102); Регулативата на комисијата за имплементација (ЕУ) Бр. 437/2013 за измена на Регулативата (ЕК) бр. 798/2008 во однос на измена на Мексико во листата на трети земји, територии зони или делови одобрени за внес во или транзит преку Европската унија на одредени пратки (CELEX број 32013R0437); Регулативата на Комисијата за имплементација (ЕУ) Бр. 482/2013 за измена на Регулативата (ЕУ) бр. 206/2010 за листата на трети земји, територии или делови одобрени за внес во Европската унија на одделни видови животни и свежо месо и условите за ветеринарна сертификација (CELEX број 32013R0482); Регулативата на комисијата за имплементација (ЕУ) Бр. 497/2012 за измена на Регулативата (ЕУ) бр. 206/2010 во однос на барањата за увоз на животни приемчиви на болеста син јазик (CELEX број 32012R0497); Одлуката на комисијата за имплементација Бр. 2013/104/EU за измена на Одлуката 2007/777/EK за измени на Бразил во листата на трети земји и делови од трети земји одобрени за внес во Европската унија на пастрма/сушено месо и пастеризирани производи од месо (CELEX број 32013D0104); Одлуката на комисијата за имплементација Бр. 2013/217/EU за измена на Одлуката 2007/777/EK за измени на Мексико во листата на трети земји и делови од трети земји одобрени за внес во Европската унија на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева (CELEX број 32013D0217); Регулативата на комисијата за имплементација (ЕУ) Бр. 196/2013 за измена на Анекс II од Регулативата (ЕУ) бр. 206/2010 за додавање на Јапонија во листата на трети земји или делови од трети земји одобрени за внес во Европската унија на свежо месо (CELEX број 32013R0196); Регулативата на Комисијата за имплементација (ЕУ) Бр. 300/2013 за измена на Регулативата (ЕУ) бр. 605/2010 за утврдување на барањата за здравствена состојба и јавно ветеринарно здравство во ветеринарните сертификати за внес во Европската унија на сирово млеко и млечни производи наменети за исхрана на луѓе (CELEX број 32013R0300); Одлуката на комисијата за имплементација Бр. 2013/167/EU за измена на Анекс I од Одлуката 2004/211/EK во однос на внес на Мексико во листата на трети земји или делови од трети земји одобрени за внес во Европската унија на живи еквиди, семе, јајца и ембриони од еквиди (CELEX број 32013D0167); Регулативата на комисијата (ЕУ) бр. 2010/955/EU од 22 октомври 2010 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 798/2008 во однос на употребата на вакцини против Њукастелска болест (CELEX број 32010R0955); Одлуката на комисијата бр. 2010/725/EU од 26 ноември 2010 година за изменување на Анекс I на Одлуката бр. 2006/766/EK за земјата Чиле во листата на трети земји, одобрени за увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе (CELEX број 32010D0725); Одлуката на комисијата бр. 2010/776/EU од 15 декември 2010 година за изменување на Одлуката бр. 2004/211/EK за промена во однос на Бразил, Кувајт и Сирија во листата на трети земји и делови од трети земји од кои внесот на живи еквиди и нивно семе, јајце клетки и ембриони е одобрен во Европската унија (CELEX број 32010D0776); Регулативата на комисијата бр. 1143/2010/EU од 7 декември 2010 година за изменување на Регулативата (ЕК) бр. 1251/2008 за периодот на примена на привремените одредби за одредени украсни водни животни наменети за затворени објекти за украсни водни

животни (CELEX број 32010R1143); Регулативата на комисијата од 1 јуни 2011 година бр. 536/2011/EУ за изменување на Прилог II од Одлуката бр. 2007/777/EК и Прилог I од Регулативата бр. 798/2008/EК во однос на Јужно Африканска Република во листата на трети земји или нивни делови одобрени за внес во Европската унија (CELEX број 32011R0536); Регулативата на комисијата (ЕУ) бр. 144/2011/EУ од 17 февруари 2011 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 206/2010 за листата на трети земји, територии или нивни делови одобрени за внес во Европската унија на одредени живи животни и свежо месо како и ветеринарно-здравствените сертификати потребни за истите (CELEX број 32011R0144); Одлуката на комисијата (ЕУ) бр. 131/2011/EУ од 25 февруари 2011 година за изменување на Прилог II на Одлуката 2006/766/EК за вклучување на Фици во листата на трети земји одобрени за увоз на производи од риба за исхрана на луѓе во било која форма (CELEX број 32011D0131); Одлуката на комисијата бр. 2100/686/EУ од 18 август 2011 година за измена на Прилог I од Одлуката бр. 2004/211/EК од 13 октомври 2011 година за измени на Мексико во листата на трети земји и нивни делови од кои е одобрен внес во Европската унија на живи еквиди и семе, јајце клетки и ембриони од видот еквиди (CELEX број 32011D0686); Регулативата на комисијата за имплементација (ЕУ) бр. 1112/2011/EК од 3 ноември 2011 година за изменување на Регулативата бр. 206/2010/EУ за измени на Парагвај во листата на трети земји, територии или делови одобрени за внес во Европската унија на одделни видови животни и свежо месо и условите за ветеринарна сертификација (CELEX број 32011R1112); Регулативата на комисијата (ЕУ) бр. 28/2012 од 11 јануари 2012 година за утврдување на условите за сертификација за увоз и транзит низ Европската унија на определени мешовити производи и за зимнување на Одлуката бр. 2007/275/EК и Регулативата (ЕК) бр. 1162/2009 (CELEX број 32012R0028); Регулативата на комисијата за имплементација (ЕУ) бр. 66/2012 од 25 јануари 2012 година за изменување на Регулативата (ЕК) бр. 318/2007 за утврдување на здравствените барања за увоз на одделни видови птици во Заедницата и условите за нивно карантинирање (CELEX број 32012R0066); Одлуката на комисијата бр. 2007/275/EК од 17 април 2007 година за листата на животни и производи кои подлежат на ветеринарни прегледи на ветеринарни инспекциски места на граничен премин (CELEX број 32007D0275); Регулативата на комисијата за имплементација (ЕУ) бр. 110/2012 за изменување на Прилог 2 од Одлуката бр. 2007/777/EК и Прилог I од Регулативата бр. 798/2008/EК за измени на Јужна Африка во листата на трети земји или нивни делови (CELEX број 32012R0110); Имплементирачката Одлука на комисијата од 3 мај 2011 година која ја надополнува Одлуката на Комисијата 2004/211/EC во однос на влез за Јужна Африка во листата на трети земји и нивни делови, од кои воведувањето во Европската унија на живи коњи и семе, јајце клетки и ембриони од еднокопитни видови е дозволено (CELEX број 32011D0267); Имплементирачка Регулативата на комисијата (ЕУ) Бр. 342/2011 од 8 Април, 2011 година за надополнување на Анекс II на Регулативата (ЕУ) Бр. 206/2010 со која се утврдуваат листи на трети држави, територии или делови од нив овластено за воведување во Европската унија на некои животни и свежо месо и барањата за ветеринарни сертификати (CELEX број 32011R0342); Имплементирачката Регулатива на комисијата (ЕУ) Бр. 427/2011 од 2 мај 2011 година за надополнување на Анекс I на Регулативата (ЕЗ) бр. 798/2008, во однос на влез за Израел на листата на трети држави, територии, зони или оддели (CELEX број 32011R0427).

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1413.

Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013 и 170/2013) и Соопштение-то на Државниот завод за статистика за исплатената плата по вработен во Република Македонија бр.4.1.14.18 од 27.02.2014 година, Фондот на пензиско-то и инвалидското осигурување на Македонија ги утврдува и објавува

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШ- НИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2013 ГОДИНА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2014 ГОДИНА

1. Платите остварени од 1970 до 2013 година што се земаат за утврдување на пензиската основа се пресметуваат според просечната плата на вработените во Републиката од 2013 година, како последна календарска година што и предходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите на сите вработени во Републиката, и тоа:

Година	Просечна плата	Коефициенти
1970	0,001136	18.613.556,3380
1971	0,001366	15.479.502,1962
1972	0,001625	13.012.307,6923
1973	0,001872	11.295.405,9829
1974	0,002400	8.810.416,6667
1975	0,003013	7.017.922,3365
1976	0,003435	6.155.749,6361
1977	0,004087	5.173.721,5562
1978	0,004902	4.313.545,4916
1979	0,005775	3.661.471,8615
1980	0,006945	3.044.636,4291
1981	0,008817	2.398.208,0073

1982	0,011259	1.878.053,1131
1983	0,014076	1.502.202,3302
1984	0,019542	1.082.028,4515
1985	0,032821	644.252,1556
1986	0,066730	316.873,9697
1987	0,133917	157.896,3089
1988	0,359726	58.780,8499
1989	6,420000	3.293,6137
1990	38,540000	548,6508
1991	77,850000	271,6121
1992	764,000000	27,6767
1993	4854,000000	4,3562
1994	9009,000000	2,3471
1995	9373,000000	2,2559
1996	9445,000000	2,2388
1997	9469,000000	2,2331
1998	9623,000000	2,1973
1999	9754,000000	2,1678
2000	9942,000000	2,1268
2001	10552,000000	2,0039
2002	11279,000000	1,8747
2003	11824,000000	1,7883
2004	12293,000000	1,7201
2005	12597,000000	1,6786
2006	13517,000000	1,5643
2007	14584,000000	1,4499
2008	16096,000000	1,3137
2009	19957,000000	1,0595
2010	20553,000000	1,0288
2011	20847,000000	1,0143
2012	20902,000000	1,0116
2013	21145,000000	1,0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 1,0152.

Бр. 02-1490/7
10 март 2014 година
Скопје

Директор,
Бежим Незири, с.р.

1414.

Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување ("Сл.весник на РМ" бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013 и 170/2013) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатена просечна бруто плата по вработен во Република Македонија број 4.1.14.18 од 27.02.2014 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ја утврдува и објавува

**ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ
НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК
НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА
ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2014 ГОДИНА**

1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:

- за висока стручна подготовка.....19.735,00 денари
- за виша стручна подготовка или подготовка за висококвалификуван работник16.466,00 денари
- за средна стручна подготовка или подготовка за квалификуван работник.....14.940,00 денари
- за стручна подготовка на полуквалификуван работник односно нижа стручна подготовка.....13.243,00 денари
- за осигуреници и лица без стручна подготовка.....12.706,00 денари.

2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2013 година и служи за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата, а кои право на пензија остваруваат во 2014 година.

Бр. 02-1490/8
10 март 2014 година
Скопје

Директор,
Бежим Незири, с.р.

**КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1415.

Врз основа на член 34, став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/05 од 18.5.2005 година, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/2011), Комората на извршители на РМ на ден 4.3.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се определува денот 17.3.2014 година за датум на почеток со работа на извршителот Јасер Асани именуван за подрачјето на Основен суд Гостивар и Основен суд Кичево.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

На ден 16.1.2014 година лицето Јасер Асани е именувано за подрачјето на Основен суд Гостивар и Основен суд Кичево со Решение на министерот за правда бр. 09-197/1.

На ден 4.3.2014 година Јасер Асани достави до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од одговорност.

Согласно наведеното, Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34, став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 393
4 март 2014 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија,
Претседател,
Гордан Станковиќ, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014048